

Финансиски резултати за 3 квартал од 2017 година
Стабилна профитабилност поддржана од зголемувањето на продажбата на домашниот пазар и пазарниот удел

3 квартал 2017	3 квартал 2016	% разлика	(во милиони денари)	9М 2017	9М 2016	% разлика
5.956	5.449	9%	Приход од продажба	16.674	13.523	23%
341	333	2%	Бруто маржа	824	986	-16%
220	209	5%	Оперативни трошоци	672	639	5%
242	206	17%	Прилагодена ЕБИТДА	413	455	-9%
119	123	-3%	Профит пред оданочување	155	302	-49%

ОКТА оствари висока профитабилност во третиот квартал од 2017 година, како резултат на растечкиот тренд на обемот на продажба на домашниот пазар и зголеменото пазарно учество, поддржана со тековните структурни оптимизации. Понатаму, со успешно надминување, и тоа во повеќе наврати, на екстремните ситуации поврзани со лошите временски услови и граничната блокада, со кои се соочи во првите месеци од 2017 година, ОКТА останува главен гарант за снабдување со гориво во земјата.

Оттука, прилагодената ЕБИТДА, како клучен показател за оперативната профитабилност на компанијата, изнесува 242 милиони денари за третиот квартал од 2017 година, во споредба со 206 милиони денари за третиот квартал од 2016 година. Исто така, кумулативно за девет месеци, прилагодената ЕБИТДА изнесува 413 милиони денари, што е на пониско ниво во однос на истиот период минатата година, како резултат од профитот на еднократната продажба на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што ја зголеми прилагодената ЕБИТДА на ниво од 455 милиони денари. Од друга страна, со исклучок на овој еднократен ефект, прилагодената ЕБИТДА за девет месеци во 2016 година би била пониска во споредба со истиот период од 2017 година. Приходите од продажба продолжуваат да се зголемуваат, достигнувајќи 16.674 милиони денари, споредено со 13.523 милиони денари во истиот период минатата година. Добивката пред оданочување за девет месеци од 2017 година, беше негативно погодена за 22 милиони денари поради падот на меѓународните цени на нафтени деривати како и влијанието на негативниот ефект од промена на цените на залихата, за разлика од 2016 година кога истиот ефект беше позитивен во износ од 78 милиони денари.

Со генерирање на прикажаните значителни оперативни резултати, ОКТА успеа да ја задржи својата стабилна финансиска позиција, покривајќи ги своите планирани капитални трошоци и потребите за тековен капитал. Исто така, во септември 2017 година ОКТА ја реализираше исплатата на дивиденда втора година по ред во својата историја.

Во текот на последниот квартал, ОКТА остана посветена на благосостојбата на граѓаните и подобрување на нивниот секојдневен живот. Така, компанијата донираше компјутери и климатизери во општата болница во Гостивар со што помогна во подобрувањето на условите за пациентите и вработените. Со доделување на 10 стипендии за постдипломски студии на студентите на УКИМ, ОКТА очекува да изгради кадри кои ќе бидат движечка сила за развојот на земјата. Вработените на ОКТА уште еднаш ја



демонстрираа својата хуманост со учество во Светскиот ден на гладот, преку колективно доброволно откажување од сопствениот оброк и организирање традиционална крводарителна активност.

ОКТА останува посветена на фер и транспарентна соработка со сите своите партнери, добавувачи и клиенти, со цел да обезбеди редовно и непречено снабдување на гориво со највисок квалитет на домашниот и странскиот пазар, а притоа продолжува да расте и придонесува кон општеството.

За повеќе информации:

Александар Капетановски, ОКТА односи со инвеститори, AKapetanovski@helpe.gr

Марија Ставрева, Комуникации и општествена одговорност, MStavreva@helpe.gr